

<b>Предмет:</b>	„Безбедносни менаџмент“		
<b>Насока:</b>	Безбедносна насока		
Код: ФБПС03	<b>Кредити: 6</b>		
<b>Тип на предметот</b>	Изборен		
<b>ЕКТС Координатор:</b>			
Наставник	Доц. Д-р Марина Малиш-Саздовска	Телефон	02 2 546 211
Канцеларија	12	E-mail	<a href="mailto:mmalis@policeacademy.edu.mk">mmalis@policeacademy.edu.mk</a>
Приемно време	Понеделник од 10 до 12 Среда од 10 до 12		
<b>Времетраење:</b>	2+2 VIII семестар		
Оптовареност на студентите	Под надзор	Предавања Вежби	30 30
	Индивидуално	Есеј	6 (во рамките на часовите предвидени за предавање и вежби)
		Теренска работа	
		Подготовки за испит	20
		Подготовка за колоквиум	10
		Посета на институции	4 (во рамките на часовите предвидени за предавање и вежби)
	Вкупно		100
<b>Предуслови:</b>	Потребни се предзнаења од областа на безбедносните науки		
<b>Начини на реализација:</b>	Предавања, вежби, изработка на семинарски трудови, есеи, презентации од студентите, домашна работа, анализа на случај, превод на стручен текст од странски јазик.		
<b>Цели:</b>	Основната цел на предметот е студентите да се стекнат со основни и напредни знаења за менаџментот како наука и за менаџментот во безбедносните институции, со различните видови на менаџерски стилови и т.н.;		
<b>Опис на предметната програма:</b>	Предметната програма содржи теми од теоријата за менаџментот, менаџментот во безбедносните институции, а посебно место се посветува на менаџментот како процес, неговите функции, развојот и управувањето со човековите ресурси, лидерството и овластувањата, градењето на тимови и тимската работа, мониторинг и повратна информација,		

	организирањето на состаноци, менаџирањето со кризи и раководењето при извршување на посебни безбедносни задачи.
<b>Основна литература</b>	1. Малиш Саздовска Марина и Никола Дујовски. 2009. <i>Безбедносен менаџмент</i> . Издание во подготовка;
-дополнителна литература	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Митревска, Марина. 2008. <i>Кризен менаџмент</i>. Скопје: Филозофски факултет;</li> <li>2. ММСаздовска, Н Дујовски, Безбедносен менаџмент</li> <li>3. Георгиева, Лидија. 2006. <i>Менаџирање на ризици</i>. Скопје: Филозофски факултет;</li> <li>4. ОБСЕ, Обука за менаџмент. 2004. <i>Градење на тимови и групно донесување на одлуки</i>. Скопје: ОБСЕ;</li> <li>5. Кулик, Ж и Милошевиќ, Г. 2007. <i>Управљање људским ресурсима у области безбедности и здравља на раду</i>. Београд: Безбедност 1/07;</li> <li>6. Tomson, R. 2000. <i>Vestina rukovodzenja</i>. Beograd: Clio;</li> <li>7. Шуклев, Бобек и Дркулевски, Љубомир. 2001. <i>Стратегиски менаџмент</i>. Скопје: Економски факултет;</li> <li>8. Hodgetts, M. Richard and Luthans Fred. 2006. <i>International Management: Culture, Strategy and Behavior</i>. Irwin: McGraw-Hill;</li> <li>9. Рудолф В.Џулијани „Лидерство,, - Препорачливо е користење на интернет страни.</li> </ol>
Институции за соработка	Министерство за внатрешни работи, Центар за управување со кризи, Дирекција за заштита и спасување, Филозофски факултет – институт за одбрамбени и мировни студии;